


ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ

23.03.2012 година


Во периодот помеѓу 16 и 19 март 2011 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС)**, на барање на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија спроведе телефонска анкета на **1109 испитаници** како дел од редовните мерења на ставовите на граѓаните во однос на нивната доверба и перцепции за работата на Претседателот на Република Македонија.

Истражувањето на јавно мислење беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени сите релевантни демографски специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија. Во анкетата беа опфатени повеќе прашања кои се однесуваат на работата на Претседателот при што беше подготвена и компаративна анализа со претходно спроведените истражувања.

Во однос на прашањето: **Како е вашето мислење за Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов?** - **54,7%** се изјасниле позитивно, **30.6%** негативно, додека **14.6%** одговориле со не знам / немам одговор. **Во прилог се компаративните резултати во однос на истото прашање од 2009 до 2012 година:**



Во однос на прашањето: **Дали сметате дека Претседателот Иванов чесно ја извршува својата функција?** – 71.8% одговориле позитивно, 20.2% одговориле негативно и 8% немале одговор или одговориле со не знам.



НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319